



Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва, Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото) и Одлуката 64/2013 на Одборот на директори на Друштвото за одобрување на склучување на Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком од 31.10.2013 година, Собранието на Друштвото на својата седница одржана на ден 20.12.2013 година ја донесе следната:

Предлог Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком

Член 1

Собранието на Друштвото ја прифаќа и потврдува Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје, одобрена и склучена од Одборите на директори на двете Друштва на 31.10.2013 година.

Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје, составена во форма на нотарски акт ОДУ бр. 1502/2013 од 31.10.2013 година составен од страна на нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, заедно со прилозите коишто се нејзин составен дел беше достапна и дозволена за увид на акционерите на Друштвото во законски утврдениот рок.

Со потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје, Собранието на Друштвото го одобрува присоединувањето на Т-Мобиле Македонија АД Скопје, како друштво коешто се присоединува, кон Македонски Телеком АД – Скопје, како друштво коешто превзема, согласно роковите и условите утврдени во Спогодбата.

Член 2

По уписот на статусната промена во Централниот регистар, Т-Мобиле Македонија АД Скопје ќе престане да постои како правно лице без да се спроведе ликвидација, а целокупниот имот и обврски ќе преминат на Македонски Телеком АД – Скопје.

Член 3

Се овластува Претседателот на Одборот на директори на Друштвото да ги превземе сите неопходни дејствија за спроведување на оваа Одлука и да ги потпише сите релевантни документи

за упис на статусната промена – присоединување во Централниот регистер на Република Македонија.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното усвојување со 2/3 од акциите со право на глас во Собранието на МКТ, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Собрание
Претседавач